

ИНФО ЦЕНТАР

Во ИСРМ Инфо Центарот можат да се добијат информации за: македонските, европските и меѓународните стандарди и стандардизациски документи преку пребарување во електронските бази на податоци како и во испечатените каталози на стандарди и стандардизациски документи.

ИСРМ преку Инфо Центар врши продажба на македонски, меѓународни и германските (DIN) стандарди и стандардизациски документи.

Авторските права на стандардите и стандардизациските документи му припаѓаат на ИСРМ и нивното умножување, дистрибуирање и препродавање без согласност на ИСРМ е забрането и истото подлежи на казни санкции.



Институт за стандардизација на
Република Македонија
Тел.+ 389 2 3247 150
Факс.+ 389 2 3247 151
www.isrm.gov.mk



**Придобивки од
Вашето членство
во ИСРМ и
ИСРМ ТК**

**Институт за
стандардизација на
Република Македонија**

Тел. + 389 2 3247 150

ИСРМ- ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИСРМ е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди .

ИСРМ е членка во:



Меѓународна организација за стандардизација - Полноправен член, 1995 год



Меѓународната електротехничка комисија - Асоцијативен член, јануари 2005 год



Европски комитет за стандардизација - Придружен член, јули 2003 год



Европскиот комитет за електротехничка стандардизација Придружен член, јули 2003 год



Европскиот институт за телекомуникациски стандарди Национално тело за стандардизација, декември 2006 год

СЕКОЈА ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА МОЖЕ ДА БИДЕ ЧЛЕН НА ИСРМ

Сите заинтересирани правни лица може да поднесат пријава за членство во ИСРМ заради остварување на нивните интереси во врска со македонската национална стандардизација.

ПРИДОБИВКИ од учество во ИСРМ

- Редовно известување за активностите на македонската, европската и меѓународната стандардизација;
- Учествување во работата на управните органи на ИСРМ и Техничките комитети на ИСРМ;
- 20% ПОПУСТ при купување на македонски стандарди;
- ПОПУСТ при одредени услуги на ИСРМ;
- ПОПУСТ при котизациите за семинарите и советувањата што ги организира ИСРМ.

ПРИДОБИВКИ од учество во ИСРМ ТК

- Пристап до најнови информации за стандардите и законската регулатива и на тој начин можност за идентификување на најновите трендови
- Можност за влијание и учество при создавањето на новите стандарди,
- Можност за воспоставување на односи и контакти со експерти и фирми од иста бранша од Македонија и странство
- Зголемена корпоративни слика како лидер во соодветната индустриска гранка,
- Финансиски отстапки и попусти за различни настани или материјали (конференции,



работилници, списанија), итн

- 20% ПОПУСТ при купување на македонски стандарди

Членството во ИСРМ се стекнува врз основа на писмена пријава – Пристапница за членство во ИСРМ и доказ за платена членарина.

Во пристапницата, правните лица треба да овластат преставник кој мора да биде во работен однос на неопределено време кај пријавениот член



Висината на членарината ја определува Советот на ИСРМ врз основа на следните критериуми:

- за правните лица - во зависност од природата на дејноста, годишниот бруто/нето приход и бројот на вработени во правното лице;
- за физички лица - во процент од просечната бруто плата во Македонија

Членарината се плаќа еднаш годишно, најдоцна до 30 мај во тековната година за тековната година.

Институт за стандардизација
на Република Македонија
Тел.+ 389 2 3247 150
Факс.+ 389 2 3247 151
www.isrm.gov.mk